



Република Северна Македонија
Јавна Установа Национален Парк "Маврово"

Пријава за движење на територија на Н.П. "Маврово"/
Registration for movement on the territory of Mavrovo N.P.

Име и презиме / Name and surname		
*Назив на агенција- фирма- организација/ * Name of agency-company-organization (за организирани посети/ for organized tourist groups)		
*Име и презиме на одговорно лице за групата/ * Name and surname of the person responsible for the group (за организирани посети/ for organized tourist groups)		
Контакт информации/ Contact information		
Број на посетители кои ги пријавувате/Number of visitors		
*Име и презиме на членовите на групата/ Name and surname of the members of the group (за групи до 5 посетители, за поголеми групи да се достави посебна листа со име и презиме на сите учесници /for groups of up to 5 visitors, larger groups to submit a separate list with the name and surname of all participants)		
Земја / Country		
Наведете во кој дел од територијата на НП Маврово ќе се движите - почетна и крајна точка/ Indicate in which part of the territory of NP Mavrovo you will visit - starting and ending point		
Цел на посетата/ Purpose of the visit	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Туристичка посета/ Tourist visit<input type="radio"/> Работна посета/ Working visit<input type="radio"/> Друго (наведете ја причината за посета)/ Other	
Наведете датум за кој се пријавува активностa и се бара дозволата за движење(приближно време на почеток-крај на активностa) / Date for which the permit is requested (approximate start-end time of the activity)	Датум и време поаѓање / Date and time of starting	
	Датум и време на враќање / Date and time of return	
Наведете дали имате потреба од ангажман на професионален локален водич или некои дополнителни услуги/ Do you need to hire a professional local guide or some additional services		

- Потврдувам дека извршив уплата на туристичка такса преку системот за наплата на Н.П. "Маврово" - на име:
/ I confirm that I paid the tourist tax using the electronic payment system of N.P. "Mavrovo" - by name:

- Потврдувам дека уплатата на туристичка такса ќе ја извршам по пат на фактура за која ќе ви доставам комплетни информации преку вашата електронска пошта/ I confirm that I will pay the tourist tax with an invoice for which I will provide complete information via your e-mail.

Пријавено на ден / Date of application

Потпис / Signature